



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Среда, 9 септември 1964  
Скопје  
Број 32

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

176.

На основа член 9 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62) и член 6 став 1 и 2 од Уредбата за законите за цени во НРМ („Службен весник на НРМ“, бр. 41/62), Републичкиот секретар за општи стопански работи донесува

### НАРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ СТАВААТ ПОД КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО**

1. Во Наредбата за одредување на одделни производи што се ставаат под контрола на цените во производството („Службен весник на СРМ“, бр. 26/64) на крајот од потточката 2 од точката I се додава:

„— пченично и ржано брашно“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-853/1

8 август 1964 година

Скопје

Го заменува  
Републичкиот секретар за  
општи стопански работи  
Републички секретар за труд,  
**Васка Дуганова, с. р.**

177.

На основа член 106 став 7 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/58) и член 57 точка 12 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, Управниот одбор на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на 10-VI-1964 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ОСНОВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА**

I. Се основа Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица (во натамошен текст: Центар).

II. Седиште на Центарот е во Скопје.

III. Центарот ги има следните задачи:

— да врши професионална рехабилитација и стручно оспособување на инвалидизирани лица на кои поради видот и состојбата на инвалидноста треба да им се обезбедат посебни услови за оспособување;

— да ги следи, проучува и унапредува мерките и методите на професионалната рехабилитација и професионалната ориентација и да ги следи резултатите постигнати на тоа поле;

— да дава стручна помош на стопанските и други работни организации и установи во спроведувањето на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите;

— да врши стручно оспособување на кадри за работа на професионалната рехабилитација на инвалидизирани лица;

— да врши и други работи кои ќе му бидат ставени во надлежност од страна на оснивачот од дсменст на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидизирани лица.

IV. Средства за основање и работа на Центарот во износ од 210.000.000.— динари обезбедува оснивачот.

V. Со Центарот управуваат: совет, управен одбор и директор.

VI. Оснивач на Центарот е Републички завод за социјално осигурување.

VII. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

02 Број 2146/1

10-VI-1964 година

Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
**Блажо Камчевски, с. р.**

Директор,  
**Душко Гергиев, с. р.**

178.

На основа член 102 став 1 во врска со член 141 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

### ОБЈАВУВА

дека за изборите што ќе се одржат на 20 септември 1964 година во Изборната единица Теарце П, на 7 септември 1964 година во Општинското со-

брание Теарце е избран за кандидат за пратеник во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

АЦОВСКИ БОРИЗОВ ГОКО, од с. Теарце.

Број 553/1

8 септември 1964 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Зам. претседател,

Горѓи Цаца, с. р.

Јован Дуковски, с. р.

## Одласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11099/1 од 19 јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Петровски Костадин, роден на 30 март 1926 година во село Жидилово, Кумановска околина, од татко Јован и мајка Стамена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Коце**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (365)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11327/1 од 20 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Димитриевски Бранко, роден на 19 август 1946 година во село Отошница, Кумановска околина, од татко Санде и мајка Това, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Драги**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (367)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11623/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ивановски Стеванов Нацко, роден на 21 јули 1920 година во село Градец, Кумановска околина, од татко Стеван и мајка Јованка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Манасија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (368)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11329/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Таневиќ Тихомир, роден на 29 јануари 1925 година во град Струга од татко Климе и мајка Вита, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бецевиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (369)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11614/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Васил Михајловски, роден на ден 14 ноември 1944 година во село Долно Оризари, Битолска околина, од родители: татко Ристе и

мајка Цана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Враговски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (370)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12664/1 од 15 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Трпеновска Милка, родена на 8 јануари 1941 година во Витола, од татко Гавро и мајка Љубица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Мирјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (371)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11904/1-64, ја одобри промената на фамилијарното име на Христов Васил, роден на ден 22 јануари 1945 година во град Струмица, Штипска околина, од татко Тодор и мајка Катерина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Василев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (376)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11616/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Алексоска Митана, родена на 14 мај 1921 година во село Мраморец, Охридска околина, од родители: татко Китан и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Тодороска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (377)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11617 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристевски Никола, роден на 1 март 1922 година во село Мраморец, Охридска околина, од родители: татко Зафир и мајка Стефанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тодоровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (378)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13421/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на личното име на Тасевски Митар, роден на 29 октомври 1940 година во село Горно Коњаре, Скопска околина, од татко Александар и мајка Шеткана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Горевски Митре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (379)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13422/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бекири Рамиз, роден на 3 декември 1935 година во село Танушевци, Скопска околина,

од татко Лиман и мајка Мирие, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Рафиз**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (380)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13007/1 од 30 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стевановски Коста, роден на 9 мај 1934 година во Скопје, од татко Стојан и мајка Дона, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Жерновски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (381)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12783/1 од 20 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Нешевски Влајко, роден на 15 јули 1934 година во село Петралица, Кумановска околија, од татко Милош и мајка Лина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Лазаревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (382)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13957/1 од 6 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Шиниковски Борисав, роден на 26 август 1925 година во село Јабланица, Охридска околија, од татко Никола и мајка Петкана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Павловски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (383)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9940/1 од 2 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Мајмуновски Драгослав, роден на 18 јануари 1941 година во Варош, Битолска околија, од татко Михаил и мајка Степа, така што во иднина личното име ќе му гласи **Андонов Драган**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (384)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13423/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Станков Александар, роден на 13 мај 1943 година во Скопје, од татко Димитар и мајка Благородна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Поп Ацев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (385)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13420/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на личното име на Крстевски Борислав, роден на 15 јуни 1921 година во Скопје, од татко Спирос и мајка Марија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стефановски Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (386)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11613/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име Гроздановска Николина, родена на ден 21 октомври 1957 година во Битола, од родители: татко Миле и мајка Живка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Живка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (387)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката Азбие Јајовска од Скопје поднесе тужба против тужениот Хамза Шукриов Блези од Скопје, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Хамза Ш. Блези, сега во неизвесност, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на негова сметка.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 449/64. (362)

### ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Општинскиот суд во Штип објавува дека Стојан Иванов, работник, со стан на ул. „Битолска“ бр. 10 — Штип, побара да се огласи за поништен документот „Времено разрешително“ кој гласи на име Стојан Иванов, бидејќи истиот бил поништен во време на војната.

„Временото разрешително“ претставува дозвола за обавување кондурациска дејност и била издадена од Занаемчиската комора во април 1941 година, а поништена 1944 година.

Се повикува секој оној што го има при себе документот да во рок од 6 месеци сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, писмено или усмено пријави на овој суд и документот да го поднесе на судот.

Се повикуваат сите што имаат приговори против предлогот да го поднесат во истиот рок.

Во колку во рок од 6 месеци дотичниот документ никој не го пријави на судот или не стави приговор, судот документот судски ќе го поништи.

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 472/64. (375)

## РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Собранието на општината Охрид број 02-3997/1 од 20.VI.1964 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање, стр. 108—109, ред. бр. 1, установата под назив: **Комунален завод за социјално осигурување**, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на заводот е:

— ракување со фондовите на заедницата,

— утврдување на финансиски план и завршна сметка на фондовите на заедницата,

— решава за правата на осигурените лица и врши исплата на донесените решенија,

— утврдува предлози на општи акти што ги донесуваат собранијата на заедниците,

— склучува договори со здравствените установи за давање на здравствени услуги на осигурените лица,

— решава во прв степен за правата на осигурениците од здравственото осигурување и за правата во врска со рехабилитацијата и запослувањето на инвалидите на трудот.

Заводот е основан со одлуката на комуналните заедници за социјално осигурување на работниците: Охрид, Струга и Кичево.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Собранието на општината Охрид.

Установата ќе ја застапува и потпишува директорот на Заводот Горе Рибароски од Охрид.

Бр. 02-3997/1-1964 од Собранието на општината Охрид. (976)

Во регистарот на установите со самостојно финансирање на Собранието на општината Идадија — Скопје, ред. бр. 1, страна 1, е запишана установата под назив: **Фенијатриско-аудиолошки центар — Скопје**. Предмет на работењето на центарот е: аудиолошко испитување на слухот, аудиолошки тренинг и рехабилитација на слухот и говорот кај децата и возрасните; да ја следи и проучува наглувоста и глувоста кај децата и возрасните и да одржува семинари со родителите на наглувите и глуви мали деца.

Центарот е основан од Извршниот совет на СРМ, со решението бр. 09-870/1 од 29.IV.1960 година, како и дополнителното решение бр. 09-995/1 од 23.IV.1963 година.

Со центарот управува управен одбор и управител.

Центарот ќе го потпишува и застапува д-р Славчо Керамитчиевски, професор.

Од Собранието на општината Идадија — Скопје. (1014)

На основа решението на Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-1317 од 26.II.1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 1—2 под реден број 1, установата под назив: **Градска општа болница — Скопје**. Предмет на работењето на установата е: пружање здравствена заштита и отстранување на последиците од заболувањата, како и останатите работи што се предвидени со законски прописи.

Установата е основана од Околинскиот народен одбор — Скопје, со решението број 3142 од 26.III.1962 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Болницата е Одделението за здравство при Собранието на град Скопје — Скопје.

Установата ќе ја застапуваат и потпишуваат Тихомир Несторовски, управител, и Аргир Кузовски, шеф на сметководството.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, бр. 04-1317/64. (1092)

На основа решението на Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-3170 од 11.III.1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 3—4, реден број 2, установата под назив: **Здравствена станица на Фабриката „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје**. Предмет на работењето на Здравствената станица е: пружање на здравствена заштита на осигурените и останатите лица што се определиле за лекување во здравствената станица.

Здравствената станица е основана од Управниот одбор на Фабриката „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје, со решението број 10/11 од 14.I.1964 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствената станица е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Установата ќе биде застапувана и потпишувана од управителот на истата д-р Павле Поповски.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-3170/64. (1093)

На основа решението на Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6433 од 5.V.1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 5—6, реден број 3, установата под назив: **Здравствена станица при Тутуновиот комбинат — Скопје**. Предмет на работењето на Здравствената станица е: пружање здравствена заштита на осигурените и останатите лица што се определиле за лекување во здравствената станица.

Здравствената станица е основана од Тутуновиот комбинат, Деловното здружение на тутуно-производителите на СРМ и Фабриката за сапун и козметика „Цветан Димов“ — Скопје, со решението број 50-26 од 23.XII.1958 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствената станица е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Установата ќе биде застапувана и потпишувана од управителот на Здравствената станица д-р Симеон Лешков.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, бр. 04-6433/64.

На основа решението на Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6432 од 4.V.1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 7—8, реден број 4, установата под назив: **Здравствена станица при Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје**. Предмет на работењето на Здравствената станица е: пружање здравствена заштита на осигурените лица што по слободен избор на лекар се определиле за лекување во Здравствената станица.

Здравствената станица е основана од Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, со решението број 13138/1 од 27. IV. 1962 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствената станица е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Здравствената станица ќе биде застапувана и испишувана од управителот д-р Зорица Танева — Томова.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6432/64. (1095)

На основа решението на Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-5911 од 28. IV. 1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 9—10, реден број 5, установата под назив: **Поликлиника на РСВР на СРМ — Скопје**. Предмет на работењето на поликлиниката е: пружање здравствена заштита на осигурените лица што по слободен избор на лекар се определиле за лекување во поликлиниката.

Поликлиниката е основана од Државниот секретаријат за внатрешни работи на СРМ број 10602 од 14. VII. 1953 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Поликлиниката е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Поликлиниката ќе биде застапувана и потпишувана од управителот д-р Илија Весов.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-5911/64. (1096)

На основа решението на Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-5910 од 18. IV. 1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 11—12, реден број 6, установата под назив: **Здравствен дом „Кисела Вода“ — Скопје**. Предмет на работењето на Здравствениот дом е: пружање здравствена заштита на осигурените и останатите лица што по слободен избор на лекар се определиле за лекување во домот.

Здравствениот дом е основан од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје, со решението број 34 од 26. IV. 1958 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствениот дом е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Здравствениот дом ќе биде застапуван и потпишуван од управителот д-р Милан Чичевалиев, помошник управникот Борис Киприновски и шефот на сметководството Џони Јак.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-5910/64. (1097)

На основа решението на Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6435 од 4. V. 1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 13—14, реден број 7,

установата под назив: **Здравствена станица „Рако-тинци“** во село Ракоцинци. Предмет на работењето на Здравствената станица е: пружање здравствена заштита на осигурените и останатите лица што се определиле за лекување во истата.

Здравствената станица е основана од бившиот Народен одбор на општината Ракоцинци, со решението број 31 од 28. XII. 1955 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствената станица е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6435/64. (1098)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 445, страна 645, книга III, е запишана под фирма: **Трговско претпријатие за промет со чевли, преработки од кожи и производи од гума, каучук и пластична маса на големо „Рефлекс“ — Белград** — Продавница во Гевгелија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Рефлекс“ — Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Гевгелија број 03-578/1 од 11. II. 1964 год.

Раководител на продавницата е Чурлинов Кочо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 189/64. (842)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 837, страна 1011, книга III, е запишана под фирма: **Трговско претпријатие за промет со чевли, преработени кожи и производи од гума, каучук и пластични маси на големо „Рефлекс“ — Белград** — Продавница во Скопје, улица „110“ бр. 34. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на чевли, производи од гума, каучук и пластични маси.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Рефлекс“ од Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 754 од 29. I. 1964 година.

Раководител на продавницата е Јанковска Јелица.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 184/64. (844)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 836, страна 1007, книга III, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, преработени кожи и производи од гума, каучук и пластични маси на големо „Рефлекс“ — Белград — Продавница во Скопје, улица „Маршал Тито“ бр. 39. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на производи што се дел од предметот на работењето на претпријатието и производи од други производни претпријатија како дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Рефлекс“ — Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-2710 од 18. II. 1964 година.

Раководител на продавницата е Спасовски Димитрија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 183/64. (843)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 318, страна 1457, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, гума и производи од пластични маси „Рефлекс“ — Белград — Продавница во Тетово, улица „Илинденска“ бр. 38. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со чевли, преработена кожа, производи од гума и производи од каучук и пластични маси.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Рефлекс“ — Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово бр. 04-2169/3 од 24. II. 1964 год.

Раководител на продавницата е Костовски Благоја.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 187/64. (871)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 446, страна 651, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со чевли, преработени кожи и производи од гума, каучук и пластични маси на големо „Рефлекс“ — Белград — Продавница во Титов Велес, улица „Коле Неделковски“ бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Рефлекс“ — Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес број 1576 од 20. III. 1964 година.

Раководител на продавницата е Душан Николиќ.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 188/64. (850)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. IV. 1964 година, рег. бр. 5/64, книга I, е запишана под фирма: Продавница за чевли во Битола на Трговското претпријатие „Рефлекс“ од Белград. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо „Рефлекс“ — Белград.

Раководител на продавницата е Лилјана Андreeва.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 149/64. (677)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. IV. 1964 година под рег. бр. 4/59, книга IV е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Ресен на Фабриката за чевли од Куманово и гласи: Трговско претпријатие за промет со чевли и производи од гума, каучук и пластични маси на големо „Рефлекс“ од Белград — Продавница во Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 147/64. (809)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1964 година под рег. бр. 15/59, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот Продавницата во Битола на Чевларската индустрија од Куманово, бидејќи е преземена од Претпријатието „Рефлекс“ — Белград.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 220/64. (936)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. IV. 1963 година на страна 57, ред. бр. 5 е запишано следното: Спасков Митрев Киро, досегашен в. д. директор на Земјоделската задруга „Санто Георгиев“ од село Аргулица, е разрешен од должност. За управник на задругата е назначен Стоилко Стоицев Димитров, којшто е овластен да ја потпишува и претставува.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 01-5952/1 од 21. VII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 54/63. (758)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. III. 1963 година на страна 210, ред. бр. 15 е запишано следното: Потписниците на дислоцираните погони на Работната заедница на производители

на текстил „Македонка“ од Штип, што се овластени да ги потпишуваат истите се:

Поголот Позамантерија со ткаачница од Берово ќе го потпишуваат овластените потписници: Рабациски Јованов Душан, раководител, и Самарциски Арсов Борис, шеф на сметководството;

Поголот Предилница од Охрид ќе го потпишуваат овластените потписници: Вељановски Тренков Петар, раководител, и Вељановски Јончев Панде, шеф на сметководството;

Поголот Предилница од Гевгелија ќе го потпишуваат овластените потписници: Цалевски Михаил Ристо, раководител, и Јованов Петар Ѓорѓи, шеф на сметководството;

Поголот Фротирка од Делчево ќе го потпишуваат овластените потписници: Дуовски Игнат, раководител, и Арсов Методи, шеф на сметководството.

Гореименованите лица се овластени да потпишуваат само налози во врска со користењето на средствата што се одредени за нивните погони, а договорите за кредити за основни и обртни средства ќе ги потпишуваат овластените лица на матичното претпријатие т.е. централата на оваа работна заедница во Штип.

Потписниците на дислоцираните погони погоните ќе ги потпишуваат колективно.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Собранието на работно-економските единици при „Македонка“ — Штип број 426 од 7. III. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 33/63.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 626, страна 17 е запишано следното: Јордан Ѓорѓиевски, досегашен в. д. директор на Трговското претпријатие за откуп и промет со сите видови отпадоци на големо и мало „Наша Суровина“ од Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Павле Кузмановски, којшто ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 24. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 439/63.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 575, страна 235, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за изградба на градски хотел — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 1589 од 20. V. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 10058 од 18. V. 1963 година е припоено кон Угостителското претпријатие хотел и ресторан „Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 379/63.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 27. V. 1963 година на страна 92, ред. бр. 12 е запишано следното: Сточарското земјоделско стопанство „Чашица“ од село Бучиште, Пробиштипско, е припоено кон Општата земјоделска задруга „Ванчо Трајков“ од Пробиштип и поставува нејзин самостоен погон.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 05-961/1 од 13. IV. 1963 година и одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Ванчо Трајков“ од 5. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 73/63.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1. VII. 1963 година на страна 318, ред. бр. 2 е запишано конституирањето на Работната организација за преработка на тутун „Јака“ од Радовиш, кое и извршено на ден 10. IV. 1963 година.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 05-1731/2 од 10. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 111/63.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. II. 1963 година на страна 245, ред. бр. 3 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агропромет“ од Струмица и во иднина ќе се вика: Специјализирано претпријатие за снабдување на земјоделието „Агропромет“, со седиште во Струмица.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-9665/1 од 13. XI. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 242/62.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. VI. 1963 година на страна 317, ред. бр. 3 е запишано следното: Александар Тенев, досегашен директор на Шумско индустрискиот комбинат „Беласица“ од Струмица, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Александар Терзиев, којшто е овластен да го потпишува комбинатот.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица број 01-3608/1 од 16. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 95/63.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. VI. 1963 година на страна 221, ред. бр. 5 е запишано следното: Ристо Милчев, досегашен в. д.

директор на Занаеџиското кондурациско претпријатие „Слога“ од Струмица, е назначен за директор на претпријатието.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-10760/1 од 25. I. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 45/63. (984)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. VI. 1963 година на страна 147, ред. бр. 4 е запишано следното: Се проширува дејноста на Околското претпријатие за обработка на алкохолни пијалоци „Грозд“ од Струмица и со:

— преработка на алкохолни пијалоци на база на природна ракија и шпиритус во индустриска ракија;

- жестоки пијалоци;
- десертно вино;
- безалкохолни пијалоци.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-1000/1 од 10. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 82/63. (985)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. V. 1963 година на страна 312, ред. бр. 2 е запишано следното: Се дополнува дејноста на Занаеџиското услужно претпријатие „Иднина“ од Струмица и со текстилна дејност (изработка на јоргани, перини, душеци и перници и влечење на памук, волна и партали).

Истовремено се запиша и промената на досегашниот директор на претпријатието Михаил Шекерџиев и на негово место за директор е назначен Маневски Кузев Јордан.

Дополнувањето на дејноста е запишано во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината — Струмица бр. 01-8520/1 од 13. V. 1963 година, а промената на директорот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-10761/1 од 10. IV. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 72/63. (986)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 40 на Трговското мешовито претпријатие на мало и големо „Кораб“ од Гостивар, согласно со одлуката на Работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 583/63. (1285)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

### РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вождар Матик, Скопје. (1902)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Викторија Дичевска, Скопје. (1903)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бахрија Брничанин, Скопје. (1904)

Здравствена легитимација бр. 174886, издадена од ЗСО — Скопје на име Шефки Рустемов, Скопје. (1905)

Диплома за завршена Учителска школа во Битола на име Марија Таки Вапарјанова, ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 10, Битола. (1906)

Уверение бр. 6/64, за положен возачки испит издадено од Ауто-мото друштво — Битола на име Петар Димитар Марковски, ул. „Цане Канарец“ бр. 46, Прилеп. (1907)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Невзат Асаноски, ул. „Дабнички завој“ бр. 14, Прилеп. (1908)

Свидетелство Д. бр. 19/52 год. за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Скачковце на име Милутин Спирковски, с. Скачковце, Кумановско. (1909)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Станика Алексик, с. Љубодраг, Кумановско. (1910)

Работна книшка бр. 2412, издадена од Неготино на име Здравко Петров, ул. „Мара Димова“ бр. 19, Кавадарци. (1912)

Возачка дозвола бр. 171, издадена од СВР — Тетово на име Крсто Панов Николовски, ул. „ЈНА“ бр. 68, Тетово. (1913)

Легитимација К-15 за намалено патување бр. 204697 за 1964 год. на име Ценка Стојковска, Тетово. (1914)

Легитимација К-15 за намалено патување бр. 204699 за 1964 год. на име Елеонора Секел, Тетово. (1915)

Работна книшка рег. бр. 186352, серија бр. 902225, издадена од Белград на име Целадин Иљази, с. Бозовце, Тетовско. (1916)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Мајда Сулиманова, Берово. (1917)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Берово на име Зујдија Сулиманова, Берово. (1918)

Свидетелство бр. 21 за завршено средно земјоделско училиште — Лозаро-винарски отсек во Кавадарци на име Јаким Т. Цветановски, ул. „Генерал Апостолски“ бр. 27, Крива Паланка. (1919)

Здравствена легитимација бр. 15324, издадена од ЗСО — Неготино на име Аргир Грозов, Неготино. (1920)

Здравствена легитимација бр. 54208, издадена од КЗСО — Гостивар на име Сијам Мустафа Јакупи, ул. „18 ноември“ бр. 79, Гостивар. (1921)

Работна книшка бр. 169/62 на име Беџет Беџета Исмаили, с. Гајре, Тетовско. (1922)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 212996, издадена од ЗСО — Кочани на име Мице Бошков Ефремов, с. Уларци, Кочани. (1923)

Здравствена легитимација на име Фатбарда Касапи, с. Батинци, Скопско. (1924)

Здравствена легитимација на име Најда Огњановска, с. Драчево, Скопје. (1925)

Здравствена легитимација бр. 140040 на име Љубица Павле Синковиќ, Скопје. (1926)

Здравствена легитимација на име Марко Петровиќ, ул. „347“ бр. 30, Скопје. (1927)



- Работна книшка рег. бр. 16977, серија бр. 255467, издадена од Заводот за запослување на работници — Битола на име Милка Ивановска, ул. „Пере Тошев“ бр. 4, Битола. (1928)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Себајдин Сулејманоски, ул. „Дабнички завој“ бр. 84, Прилеп. (1929)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Иванка Трајческа, с. Звзс, Прилепско. (1930)
- Здравствена легитимација бр. 57127, издадена од ЗСО — Прилеп на име Велика Мицеска, Прилеп. (1931)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Живко Чагороски, с. Кадино Село, Прилепско. (1932)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Верка Здравеска, ул. „Пенка Котеска“ бр. 42, Прилеп. (1933)
- Работна книшка бр. 714 на име Ајрети Авли, ул. „Е. Шабан“ бр. 20, Куманово. (1934)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Драгутин Божиновски, с. Лопате, Кумановско. (1935)
- Здравствена легитимација бр. 1598, издадена од КЗСО — Крива Паланка на име Крсто Славков Павловски, с. Отошница, Кр. Паланка. (1936)
- Здравствена легитимација бр. 682, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Елена С. Христова, с. Лозаново, Кр. Паланка. (1937)
- Здравствена легитимација бр. 8309, издадена од ЗСО — Македонски Брод на име Горица Николска, с. Локвица, Кичево. (1938)
- Здравствена легитимација бр. 29204, издадена од КЗСО — Кичево на име Славко Билбилов Костадиновски, с. Долно Крушич, Кичево. (1939)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 3472, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Никола Јанков Гочевски, с. Бистрица, Титоввелешко. (1940)
- Здравствена легитимација бр. 24798/60 г. на име Блага Крстева Колева, ул. „Пионирска“ бр. 20, Кавадарци. (1941)
- Возачка дозвола бр. 23, на име Идриз Адил, с. Копанце, Тетовско. (1942)
- Здравствена легитимација бр. 27597, издадена од ЗСО — Гостивар на име Џемил Шемши, ул. „Вардарска“ бр. 55, Тетово. (1943)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 959, издадена од ЗСО — Штип на име Ката Јанева, с. Врссково, Штипско. (1944)
- Здравствена легитимација бр. 481, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Павлина Анакиева, с. Оризари, Кочани. (1945)
- Здравствена легитимација бр. 13651, издадена од ЗСО — Радовиш на име Александар И. Стевчевски, ул. „Леџинова“ бр. 5, Радовиш. (1946)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Гурѓа Јошеска, с. Вепрчани, Прилепско. (1947)
- Здравствена легитимација бр. 42821, издадена од ЗСО — Прилеп на име Рада Ристеска, ул. „Илија Игески“ бр. 8, Прилеп. (1948)
- Чековна испратница бр. 2891 за сума од 26.534 дин. на име Воше Т. Илијоски, с. Тополчани, Прилепско. (1949)
- Работна книшка бр. 2408 на име Павле Н. Јордановски, ул. „Иво Рибар Лола“ б. б., Куманово. (1950)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — филијала — Берово на име Благој Љ. Пипонски, Берово. (1952)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Радовиш на име Далип Османов, ул. „11 октомври“ бр. 109, Радовиш. (1953)
- Работна книшка бр. 4534, издадена од Собранието на општина Куманово на име Ванчо Б. Стефановски, ул. „Иго Тричковик“ бр. 25, Куманово. (1951)
- Дозвола за носење на оружје, рег. бр. 1898 за ловечки карабин, издадена од СБР — Скопје на име Душко Д. Гатарски, Скопје. (1954)
- Воена буква издадена од Војниот отсек — Крива Паланка на име Богдан Митков Богдановски, с. Г. Лисиче, Скопје. (1955)
- Работна книшка бр. 39924, издадена од Собранието на општина „Идадија“ — Скопје на име Стерие Г. Кранго, Скопје. (1956)
- Чековна книшка бр. 802-11-608-301, издадена од НБ — Скопје на Универзитетскиот фотоклуб „Студент“ — Скопје. (1957)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анте Баришиќ, Скопје. (1958)
- Здравствени легитимации бр. 185876 и 579275 на име Сабит и Емина Пловиќ, Скопје. (1959)
- Здравствена легитимација бр. 133330, издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Караманова, Скопје. (1960)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Иванов, Скопје. (1961)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Парнардиев, Скопје. (1962)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Бујановац на име Лепосава Арсиќ, Скопје. (1963)
- Свидетелство од I и II клас гимназија, издадени од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Константин Атанасовски, Скопје. (1964)
- Здравствена легитимација бр. 90197, издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Кочов, Скопје. (1965)
- Здравствена легитимација бр. 24256, издадена од ЗСО — Скопје на име Љуба Огњанова, Скопје. (1966)
- Воена книшка издадена од В. П. 7217 — Колашин на име Живко Стојановски, Скопје. (1967)
- Здравствена легитимација бр. 17239, издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Василева, Скопје. (1968)
- Свидетелство гл. книга бр. 4/1951/52 год. на име Зулфи Зулбеари, с. Непроштено, Тетовско. (1969)
- Работна книшка на име Феим Асани, с. Лисец, Тетовско. (1970)
- Работна книшка бр. 12626/58 г. на име Меди Зекир Шакири, с. Г. Речица, Тетовско. (1971)
- Свидетелство бр. 31, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ на име Ратомир Стојкоски, с. Битово, Охридско. (1972)
- Здравствена легитимација на име Марија Сахијевска, ул. „143 бис“ бр. 122, Скопје. (1973)
- Работна книшка рег. бр. 035769, серија бр. 11600 на име Александар Димовски, ул. „Илинден“ бр. 42, Битола. (1974)
- Сообраќајна дозвола за приколица, рег. бр. БТ 13-30 на Претпријатие за транспорт, Битола. (1975)
- Всена книшка издадена од Винковци на име Димитрија Н. Талевски, с. Лажец, Битолско. (1976)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 6663, издадена од КЗСО — Кратово на име Сарафим Тодоров Цветков, с. Трново, Кратово. (1977)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Живка Павловска, железничка станица, Куманово. (1978)
- Здравствена легитимација бр. 988, издадена од КЗСО — Филијала — Дебар на име Сами Мирзо, ул. „8 март“ бр. 8, Дебар. (1979)
- Работна книшка бр. 2021, издадена од Собранието на општината Македонски Брод на име Милан Милетинов Јованоски, с. Тополница, Кичево. (1980)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Добрица Спасева Димоска, с. Рилево, Прилепско. (1981)
- Воена книшка издадена од Отсекот за народна одбрана — Крушево на име Мито Андон Павлевски, с. Пуста Река, Крушево. (1982)
- Здравствена легитимација бр. 71875, издадена од ЗСО — Прилеп на име Димитар Хр. Шукурски, с. Варош, Прилеп. (1983)
- Свидетелство за зрелост бр. 52, издадено на 5. VII. 1942 година од Министерството на трговијата, промишленоста и труд — Средно трговско училиште во Скопје на име Олга Поленакова, Скопје. (3179)

- Работна книшка рег. бр. 3671, серија бр. 331818, издадена од Прилеп на име Димитрија С. Димески, кеј „9 септември“ бр. 69, Прилеп. (1984)
- Здравствена легитимација бр. 13198, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Тихомир А. Пејчев, Кавадарци. (1985)
- Работна книшка бр. 11433 на име Наталија Несторова, ул. „Стојан Бурија“ бр. 29, Титов Велес. (1986)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 2238, издадена од КЗСО — Куманово на име Миланка Јованче Јовановска, с. Кокочиње, Кумановско. (1987)
- Свидетелство бр. 552/60 за завршена I година Економско училиште на име Јанка Војковска, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 10, Куманово. (1988)
- Свидетелство бр. 286/61, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ на име Бојкова Јанка, Куманово. (1989)
- Здравствена легитимација бр. 78349 на име Иконија Војковска, с. Орах, Кумановско. (1990)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 6592, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Димитар Јованов, с. Петрово, Гевгелија. (1991)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Велика Марачкова, с. Смоквица, Гевгелија. (1992)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Борка Марачкова, с. Смоквица, Гевгелија. (1993)
- Здравствена легитимација на име Камка Роглева, ул. „Бр. Џунови“ бр. 20, Кавадарци. (1994)
- Здравствена легитимација бр. 1266 на име Џемиле Хаџиџи, ул. „Ново Село“ бр. 74, Тетово. (1995)
- Здравствена легитимација бр. 17541, издадена од ЗСО — Гостивар на име Канија Кемала Илџази, с. Врапчиште, Гостиварско. (1996)
- Собраќајна книшка на име Насуф Хамдиу, ул. „Б. Јовановски“ бр. 25, Гостивар. (1997)
- Ученичка книшка бр. 35, издадена од Делчево на име Влажо В. Чабукон, Делчево. (1998)
- Здравствена легитимација бр. 5029 на име Латинка Лазова, с. Злетово, Кочани. (1999)
- Здравствена легитимација бр. 7798, издадена од ЗСО — Битола на име Панде Бозајковски, с. Могила, Битолско. (2000)
- Диплома гл. книга бр. 181, издадена од Ветеринарното училиште — Битола на име Кузман Петрушевски, ул. „Н. Тесла“ бр. 124, Битола. (2001)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Зорка Спиркоска, ул. „Лењин“ бр. 107, Прилеп. (2002)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Тодора Пешик, с. Табановце, Кумановско. (2003)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Кирил Јованов Јовановски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 5а, Куманово. (2004)
- Здравствена легитимација бр. 4211 на име Митре Георгијов Ивановски, с. Талашманци, Кратово. (2005)
- Здравствена легитимација на име Рамиз Рамданоски, с. Баланици, Дебарско. (2006)
- Работна книшка бр. 9432, издадена од Т. Велес на име Пенчо Симсаров, ул. „Љубљанска“ бр. 17, Титов Велес. (2007)
- Здравствена легитимација бр. 1285, издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Тодор Ристов, с. Горничет, Гевгелија. (2008)
- Здравствена легитимација бр. 6339, издадена од КЗСО — Гевгелија на име Пенка Тургурова, с. Негорци, Т. Велес. (2009)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Локман Аџи, с. Порој, Тетовско. (2010)
- Здравствена легитимација бр. 12106 на име Ангел Трајков, с. Тур. Рударци, Кочани. (2011)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 5778, издадена од КЗСО — Прилеп на име Васка Ангелска, с. Марул, Битолско. (2012)
- Регистарска таблица за моторно возило СК — 33-31 на име ЗИК „Скопско Поле“ — с. Петровец, Скопје. (2013)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Радмила Тачева, Скопје. (2014)
- Уверение за квалификуван работник — водоинсталатер, издадено од Заводот за преквалификации — Скопје на име Владо Црковски, с. Крани, Ресен. (2015)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Шериф и Ангушка Демирови, Скопје. (2016)
- Свидетелство за завршено II клас гимназија на име Нада Тасева, ул. „Димитар Влахов“ 32, Охрид. (2017)
- Работна книшка бр. 47845/56, издадена од Скопје на име Рафаило К. Јакимовски, Скопје. (2018)
- Работна книшка бр. 32/62, издадена од Нови Сад на име Невена Гаџиќ, Скопје. (2019)
- Работна книшка бр. 323679/2157/60, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Љубица Урдаревиќ, Скопје. (2020)
- Здравствена легитимација бр. 3202, издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Игеска, с. Долно Нерези, Скопје. (2021)
- Здравствена легитимација бр. 7679, издадена од ЗСО — Битола на име Ило Атанасов Сугаревски, с. Логоварди, Битолско. (2022)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Лилјана Ботеска, ул. „Крушевска“ бр. 27, Прилеп. (2023)
- Здравствена легитимација бр. 146, издадена од КЗСО — испостава — Кратово на име Димчо Петрушев Након, Кратово. (2024)
- Свидетелства за завршена I и II година Средно хемиска школа издадени во Титов Велес през 1960/61 и 1961/62 год. на име Кирил Калпалим, Титов Велес. (2025)
- Работна книшка рег. бр. 22451, серија бр. 351210 на име Петре Тепилев, ул. „Цар Самоил“ бр. 116, Битола. (2026)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милаим Веселоски, ул. „Тригла“ бр. 32, Прилеп. (2027)
- Здравствена легитимација бр. 26991, издадена од ЗСО — Прилеп на име Коца Петреска, ул. „11 октомври“ бр. 74, Прилеп. (2028)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Рамадан Веселоски, ул. „Тригла“ бр. 32, Прилеп. (2029)
- Здравствена легитимација бр. 453, издадена од КЗСО — Св. Николе на име Милчо Станков Петровски, ул. „Ленинова“ бр. 12, Св. Николе. (2030)
- Собраќајна дозвола бр. 10/068, издадена од СВР — Куманово на име Гуро Марковски, с. Љубодрог, Кумановско. (2031)
- Здравствена легитимација бр. 10502, издадена од ЗСО — Осиек на име Марија Кадра, Струга. (2032)
- Здравствена легитимација бр. 45742, издадена од ЗСО — Тетово на име Ружа Илиевска, ул. „Цветан Димов“ бр. 43, Тетово. (2033)
- Здравствена легитимација на име Рада Д. Ризова, населба Црнице, Скопје. (2034)
- Возачка дозвола бр. 2750, од 10. III. 1962 год., издадена од Скопје на име Благоја Стојчев Димковски, с. Петровец, Скопје. (2035)
- Здравствена легитимација бр. 14533, издадена од ЗСО — Прешево на име Бранко Поповиќ, Скопје. (2036)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душка С. Младеновиќ, Скопје. (2037)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Оливера Б. Петрушевска, Скопје. (2038)
- Работна книшка бр. 408955, издадена од Битола на име Јован Сафковски, Скопје. (2039)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Јаневски, Скопје. (2040)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Петровски, Скопје. (2041)
- Здравствена легитимација бр. 23595/14153, издадена од Б. Д. Поље на име Киро Китановски, Скопје. (2042)
- Воена книшка издадена од В. П. 9120 — Тузла на име Бекир Севади, Скопје. (2043)
- Работна книшка рег. бр. 4, серија бр. 317549, издадена од Бирото за посредување на трудот — Радовиш на име Зора В. Тарабунова, Скопје. (2044)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 81427, издадена од ЗСО — Скопје на име Томо Крстевски, Скопје. (2045)
- Работна книшка бр. 6332/63, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Исак Есадов, Скопје. (2046)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невзат Рустема Алими, с. Семениште, Скопје. (2047)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Андреј Александар Ежов, Скопје. (2048)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Л. Стојанова, Скопје. (2049)
- Работна книшка бр. 44316, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Милоче Михајлов, Скопје. (2050)
- Здравствена легитимација бр. 524, издадена од ЗСО — Прилеп на име Митан Трајков Мирчевски, с. Бешиште, Битолско. (2051)
- Школско свидетелство за завршен I клас Средно тутунска школа през 1959/60 год. на име Александар С. Илиќ, Тутунски интернат, Прилеп.
- Свидетелство за завршена I година Стопанско училиште през 1961/62 година, издадено од Стопанското училиште „Цветан Игески“, Прилеп на име Киро Трпкоски ул. „Борис Кидрич“ бр. 91, Прилеп. (2053)
- Школско свидетелство за завршена I год. Хемиско училиште през 1960/61, издадено од Хемиското училиште „Борка Талески“ — Прилеп на име Василка Јосифоска, ул. „Круме Јоскоски“ бр. 21, Прилеп. (2054)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 3665, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Панче Стојанов Најдовски, с. Бистрица, Титоввелешко. (2055)
- Дозвола за оружје бр. 111, издадена од СВР — Тетово на име Исмет Алит Таири, с. Трново, Тетовско. (2056)
- Здравствена легитимација бр. 5056, издадена од КЗСО — Гостивар на име Борис Тодоров Томоски, с. Непроштено, Гостиварско. (2057)
- Работна книшка бр. 10259, издадена од Гостивар на име Бедри Дестан Ристеми, ул. „ЈНА“ бр. 94, Гостивар. (2058)
- Здравствена легитимација бр. 53340, издадена од КЗСО — Гостивар на име Ердуан Елвера Чулези, ул. „И. Р. Лола“ бр. 38, Гостивар. (2059)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 134, издадена од ЗСО — Штип на име Мита Горѓиева, с. Крупиште, Штипско. (2060)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 8593, издадена од ЗСО — Штип на име Риза Маркова, с. Крупиште, Штипско. (2061)
- Здравствена легитимација бр. 13991, издадена од ЗСО — филијала — Пробиштип на име Ранко Арсовски, с. Длабочица, Кумановско. (2062)
- Свидетелство од V одделение на име Павле С. Трајковски ул. „Први мај“ бр. 8, с. Драчево, Скопско. (2063)
- Здравствена легитимација бр. 1172, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Панче И. Трајков, ул. „Београдска“ бр. 114, Титов Велес. (2064)
- Здравствена легитимација бр. 175736, издадена од ЗСО — Скопје на име Елмаз Синановиќ, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгана Пендарова, Скопје. (2066)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Менка Ивановска, Скопје. (2067)
- Работна книшка бр. 731, издадена од Скопје на име Кадрија Ибрахими, Скопје. (2068)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот Земун на име Љубомир Трпковски, Скопје. (2069)
- Свидетелство за завршен II клас Учителска школа, издадено од Учителската школа „Андон Дуков“ — Охрид на име Роза Велоска, Охрид. (2070)
- Работна книшка рег. бр. 4364, серија бр. 625041, издадена од Београд на име Даница С. Илиќ, Скопје. (2071)
- Работна книшка рег. бр. 13828, серија бр. 037958, издадена од Бирото за работни односи — Битола на име Цветан Гроздан Цветкоски, с. Новаци, Битола. (2072)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Коле Лозановски, с. Лопатица, Битолско. (2073)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ратка Јошеска, с. Локвени, Прилепско. (2074)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мара Јошеска, с. Локвени, Прилепско. (2075)
- Работна книшка бр. 6823, издадена од Собранието на општина Куманово на име Диме Стоила Велиновски, ул. „Браќа Филеви“ бр. 22, Куманово. (2076)
- Свидетелство за завршен III клас, издадено од Учителската школа „Андон Дуков“ — Охрид през 1962/63 год. на име Несторовски Нестор, ул. „Војни бавчи“ бр. 8, Охрид. (2077)
- Свидетелство за завршен II година учителска школа во Охрид на име Русе Секулоски, ул. IV-б клас гимназија „Климент Охридски“, Учителска паралелка — Охрид. (2078)
- Здравствена легитимација бр. 716, издадена од КЗСО — филијала — Дебар на име Илјаз Мамута Арифоски, с. Житинени, Дебар. (2079)
- Здравствена легитимација бр. 4347, издадена од КЗСО — Гевгелија на име Вера Љ. Бундева, с. Смоквица, Гевгелија. (2080)
- Здравствена легитимација бр. 4346, издадена од КЗСО — Гевгелија на име Љубе Н. Бундев, с. Смоквица, Гевгелија. (2081)
- Здравствена легитимација бр. 10926, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Младен Атанасов, с. Долна Бошава, Кавадарци. (2082)
- Здравствена легитимација на име Стојан Јанев, ул. „Бр. Дунови“ бр. 64, Кавадарци. (2083)
- Здравствена легитимација бр. 20282 на име Неби Мустафа Аљгега, с. Беловишта, Гостиварско. (2084)
- Ученичка книшка издадена од училиштето „Гоце Делчев“ — Ресен на име Милица С. Терзијевска, уч. VIII одделение, училиште „Гоце Делчев“, Ресен. (2085)
- Здравствена легитимација бр. 37265, издадена од ЗСО — Штип на име Лена Јованова, ул. „Ленинова“ бр. 4, Штип. (2086)
- Здравствена легитимација бр. 3490, издадена од ЗСО — Штип на име Киро Миланов, ул. „9 Мај“ бр. 10, Штип. (2087)
- Дозвола за носење на ловечка пушка бр. 337, издадена од СВР — Штип на име Стојан Дисов, с. Горњи Подлак, Кочани. (2088)
- Здравствена легитимација бр. 5823 на име Радојка М. Петровска, рудничка населба, Пробиштип, Кочани. (2091)
- Здравствена легитимација на име Димче Китановски, Скопје. (2092)
- Здравствена легитимација бр. 68683, издадена од ЗСО — Битола на име Новица Стојановски, ул. „Никола Тесла“ бр. 45, Битола. (2093)
- Здравствена легитимација на име Трена С. Станковска, с. Крклино, Битолско. (2094)

- Здравствена легитимација на име Никола Пурчески, „Автотранспорт“ — Прилеп. (2095)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветко Кузмановски, ул. „Браќа Талески“ бр. 134, Прилеп. (2096)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Левгерија Талеска Тинтар, ул. „Дабнички Завој“ (Нова населба), Прилеп. (2097)
- Школско свидетелство за завршен I клас хемиско училиште, Прилеп на име Велика Чапрагоска, ул. „М. Тито“ бр. 128, Прилеп. (2098)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Владо Б. Небержанец, ул. „Мара Јосифоска“ бр. 15, Прилеп. (2099)
- Школско свидетелство за завршен I клас хемиска школа во Прилеп на име Марија Богеска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 232, Прилеп. (2100)
- Свидетелство бр. 289, издадено од Економски техникум „Моша Пијаде“ — Куманово на име Благоица Спицова Стојмановска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 47, Куманово. (2101)
- Здравствена легитимација бр. 802, издадена од ЗСО — Кичево на име Мирослава Смилеска, с. Сланско, Кичево. (2102)
- Здравствена легитимација бр. 2382, издадена од КЗСО — филијала — Гевгелија на име Ристо Василев Аврамчев, с. Стојаково, Гевгелија. (2103)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Љубица И. Крстева, ул. „Добро Даскало“ бр. 43, Кавадарци. (2104)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Димче Анастасовски, ул. „М. Тито“ бр. 60, Титов Велес. (2105)
- Свидетелство I Е2, главна книга бр. 8, издадено од Индустриското училиште „Злате Малановски“ на име Владимир Атанас Глишовски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 60, Гостивар. (2106)
- Свидетелство I-Е2, главна книга бр. 19 издадено од Индустриското училиште „Злате Малаковски“ на име Иван Смилко Крстевски, с. Балин-дол, Гостиварско. (2107)
- Здравствена легитимација бр. 316 на име Шехрадије Казими, с. Селце, Тетовско. (2108)
- Здравствена легитимација бр. 5036, издадена од ЗСО — Тетово на име Фејзула Зедије, с. Добарце, Тетовско. (2109)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 6770 на име Трајанка Славкова Попова, с. Злетово, Кочани. (2110)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илмија С. Ибраими, Скопје. (2111)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Глогошки, Скопје. (2112)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Цвета А. Садрија, Скопје. (2113)
- Влошки за здравствена легитимација на име Кепсара и Шефкет Сулејманови, издадени од ЗСО — Скопје, Скопје. (2114)
- Влошка за здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ханамша Рахимова, Скопје. (2115)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Велковска, Скопје. (2116)
- Работна книшка бр. 263, издадена од Бирото за посредување на трудот Г. Петров на име Славе Петковски, Г. Петров, Скопје. (2117)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Али Рашитов, Скопје. (2118)
- Воена книшка издадена од 24 полк — Скопје на име Ратко Николовски, Скопје. (2119)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горозд Росоклија, Скопје. (2120)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сала Јашари, Скопје. Возачка дозвола на име Борис Ц. Кондовски, с. Мажучишта, Прилеп. (2121)
- Здравствена легитимација бр. 2290, издадена од ЗСО — Битола на име Андреа Спасев Ржановски, с. Драгош, Битолско. (2123)
- Здравствена легитимација на име Роса Иванова, ул. „Караорман“ бр. 93, Битола. (2124)
- Свидетелство бр. 347/63, за завршено III година издадено од Економското училиште во Куманово на име Олгица С. Симоновска, ул. „В. Которка“ бр. 13, Куманово. (2125)
- Здравствена легитимација бр. 6392, издадена од ЗСО — Куманово на име Пана Нешкова, с. Орашец, Кумановско. (2126)
- Здравствена легитимација бр. 18246, издадена од ЗСО — Куманово на име Евица Костовска, ул. „4 јули“, III стан, бр. 1, Куманово. (2127)
- Здравствена легитимација на име Ѓорѓи Анастасов Андрејевски, с. Отовица, Титоввелешко. (2128)
- Воена буква, издадена од Воен округ — Титов Велес на име Назми Исмаила Пајазитовски, с. Бузалково, Титоввелешко. (2129)
- Работна книшка бр. 12795 на име Борис Стојана Гичев, с. Уланци, Титов Велес. (2130)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 6312, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Рајна Игноска, с. Грчиште, Титов Велес. (2131)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 14545, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Гена Фердова Костова, с. Росоман, Т. Велес. (2132)
- Работна книшка бр. 16392, издадена од Тетово на име Благоја Петровски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 184, Тетово. (2133)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7365 на име Мужарем Х. Гулфера, с. Градец, Тетовско. Здравствена легитимација бр. 41588, издадена од ЗСО — Штип на име Симо Владимир Петровиќ, ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 13, Штип. (2135)
- Свидетелство за завршено VIII одделение дел. бр. 70/60, издадено од Основното училиште „Ванчо Пирке“ на име Павле Богатинов Костадинов, ул. „Гослачка“ бр. 44, Делчево. (2136)
- Здравствена легитимација бр. 13406, издадена од ЗСО — Радовиш на име Ружа Милчова, с. Инево, Радовиш. (2137)
- Здравствена легитимација бр. 7309 на име Загорка Стаменкова, рудник Злетово, Пробиштип, Кочани. (2138)
- Здравствена легитимација бр. 1587, издадена од ЗСО — Кочани на име Лена Величкова, Иванова, ул. „Карл Маркс“ бр. 28, Кочани. (2139)
- Здравствена легитимација на име Снежана Тодорова, ул. „477“ бр. 3, Скопје. (2140)
- Сервисна книшка бр. 37031, за возило марка „Фијат 750“, бр. шасија 013099, бр. на моторот 036531, издадена од „Автомакедонија“ — Скопје на име Милчо Коцев, Скопје. (2141)
- Работна книшка бр. 28542, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Трајанка Ивановска, Скопје. (2142)
- Здравствена легитимација бр. 312836, издадена од ЗСО — Скопје на име Муамет А. Пирева, Скопје. (2143)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Виолета Крстева, Скопје. (2144)
- Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Основното училиште „Борка Талески“ с. Витолиште, Битолско на име Димо Н. Косовски, с. Витолиште, Битолско. (2145)
- Здравствена легитимација бр. 3122, издадена од ЗСО — Битола на име Петра Глигур Трајковска, с. Црничани, Битолско. (2146)

## ЛИЧНИ КАРТИ

- Лична карта рег. бр. 4345, серија бр. 0544616 издадена од СВР — Куманово на име Илија Панев Јаневски, с. Пчиња, Куманово. (1806)
- Лична карта рег. бр. 11115, серија бр. 2483672 на име Петар Ристе Стефановиќ, с. Горно Којнаре, Куманово. (1807)

Лична карта рег. бр. 367, серија бр. 0632877 издадена од СВР — Крива Паланка на име Славе Аритонов Заевски, с. Ранковци, Кр. Паланка (1808)

Лична карта рег. бр. 3684, серија бр. 0036395 издадена од СВР — Струга на име Заим Целадин Мамуди, с. Калишта, Струга. (1809)

Лична карта рег. бр. 200, серија бр. 0324710 издадена од СВР — Титов Велес на име Јанко Вангелов Докурчев, ул. „Васил Левски“ бр. 19, Титов Велес. (1810)

Лична карта рег. бр. 6609/III, серија бр. 0412085 издадена од СВР — Штип на име Тасе Георгиев Веселинов, с. Карбинци, Штипско. (1811)

Лична карта рег. бр. 15813, серија бр. 4365658 издадена од СВР — Ниш на име Персида Димитрије (Тодоровиќ) Николиќ, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 94/2, Битола. (1887)

Лична карта рег. бр. 38034, серија бр. 0107960 издадена од СВР — Битола на име Наил Демир Јашаровски, ул. „Козјак“ бр. 98, Битола.

Лична карта рег. бр. 1629, серија бр. 0931339 издадена од СВР — Куманово на име Максим Ристакија Атанасов, С. Кукла, Кр. Паланка. (1889)

Лична карта рег. бр. 8888, серија бр. 0669295 издадена од СВР — Тетово на име Исмет Амит Селмани, с. Теново, Тетовско. (1890)

Лична карта рег. бр. 11741, серија бр. 0672147 издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Речеп Џафери, с. М. Речица, Тетовско. (1891)

Лична карта рег. бр. 37437, серија бр. 0692704 издадена од СВР — Тетово на име Гази Елез Одаи, с. Г. Палчиште, Тетовско. (1892)

Лична карта рег. бр. 5406, серија бр. 0666332 издадена од СВР — Тетово на име Стефанка Досе (Максимоска) Петроска, с. Старо село, Тетовско.

Лична карта рег. бр. 3129, серија бр. 0172425 издадена од СВР — Гостивар на име Шаин Исман Шаини, с. Беловиште, Гостиварско. (1894)

Лична карта рег. бр. 2467, серија бр. 0155693 издадена од СВР — Делчево на име Методи Димитар Ичов, с. Вирче, Делчевско. (1895)

Лична карта рег. бр. 4998, серија бр. 0416705 издадена од СВР — Радовиш на име Мирко Стојчев Ефтимов, с. Лубница, Радовиш. (1896)

Лична карта рег. бр. 8210, серија бр. 0482986 издадена од СВР — Струмица на име Алекса Васил Милинов, с. Дабиља, Струмица. (1897)

Лична карта рег. бр. 731, серија бр. 0286241 издадена од СВР — Ресен на име Димитрија Симо Наумовски, с. Болно, Ресен. (1898)

Лична карта рег. бр. 19539, серија бр. 0160893 издадена од СВР — Прилеп на име Мирослав Јовчески, ул. „М. Цилкоси“ бр. 9, Прилеп. (1899)

Лична карта рег. бр. 27503, серија бр. 0098306 издадена од СВР — Битола на име Блага Михајлоска, ул. „М. Козар“ бр. 53, Прилеп. (1900)

Лична карта рег. бр. 12339, серија бр. 0156296 на име Димко Конески, с. Селце, Прилепско. (1901)

Лична карта рег. бр. 6792, серија бр. 0147609 издадена од СВР — Прилеп на име Трајко Горе Горески, ул. „И. Присајанка“ бр. 67, Прилеп. (1902)

Лична карта рег. бр. 446, серија бр. 0488954 издадена од СВР — Кавадарци на име Јорданка Стефко (Темелкова) Стефкова, ул. „И. Виларов“ бр. 39, Неготино. (1903)

Лична карта рег. бр. 17861, серија бр. 0235762 издадена од СВР — Охрид на име Климе Горев Дервешоски, с. Куратица, Охридско. (1904)

Лична карта рег. бр. 2425, серија бр. 0174851 на име Акиќ Џабир Вајрами, с. Клепак, Тетовско.

Лична карта рег. бр. 19936, серија бр. 0716546 издадена од СВР — Тетово на име Абдураим Селим Амети, с. Градец, Жеровјане. (1906)

Лична карта рег. бр. 2453, серија бр. 0174859 издадена од СВР — Жеровјане на име Абдулхалим Речеп Халими, с. Синичане, Тетовско. (1907)

Лична карта рег. бр. 3163, серија бр. 0740073 издадена од СВР — Кичево на име Целадин Мифтар Вајрами, с. Горно Страгомиште, Кичево. (1908)

Лична карта рег. бр. 1825, серија бр. 0016639 издадена од СВР — Бистрица на име Селман Зулфи Усеинов, с. Кишава, Битолско. (1909)

Лична карта рег. бр. 33523, серија бр. 0103513 издадена од СВР — Битола на име Екрем Нијази Усеин, ул. „Охрид“ бр. 189, Битола. (1910)

Лична карта рег. бр. 4566, серија бр. 0148864 издадена од СВР — Прилеп на име Насто Котески, ул. „Јоле Андоновски“ бр. 4, Прилеп. (1911)

Лична карта рег. бр. 7509, серија бр. 0348019 издадена од СВР — Т. Велес на име Никола Илиев Здравков, с. Сопот, Титов Велес. (1912)

Лична карта рег. бр. 3333, серија бр. 0663993 издадена од СВР — Тетово на име Спасо Јован Несторовски, ул. „Т. Циповски“ бр. 35, Тетово. (1913)

Лична карта рег. бр. 18204, серија бр. 0678771 издадена од СВР — Тетово на име Нури Камил Садики, с. Лисец, Тетовско. (1914)

Лична карта рег. бр. 2989, серија бр. 0662548 издадена од СВР — Тетово на име Душан Заков Антовски, с. Сиричино, Тетовско. (1915)

Лична карта рег. бр. 27909, серија бр. 0685860 издадена од СВР — Тетово на име Трпко Јован Стевановски, Старо Село, Тетовско. (1916)

Лична карта рег. бр. 14879, серија бр. 0119589 издадена од СВР — Дебар на име Авмет Шабана Јашари, с. Аџиевци, Тетовско. (1917)

Лична карта рег. бр. 27542, серија бр. 0685427 издадена од СВР — Тетово на име Саво Атов Исовски, с. Одри, Тетовско. (1918)

Лична карта рег. бр. 191, серија бр. 0271201 издадена од СВР — Тетово на име Мисим Имер Алити, с. Шемшево, Тетовско. (1919)

Лична карта рег. бр. 2597, серија бр. 0777193 издадена од СВР — Гостивар на име Неџати Изеир Сејдини, с. Чеграње, Гостиварско. (1920)

Лична карта рег. бр. 16946, серија бр. 0713556 издадена од СВР — Гостивар на име Ајет Далип Далипи, с. Вруток, Гостиварско. (1921)

Лична карта рег. бр. 397682, серија бр. 388515 издадена од СВР — Гостивар на име Рукије Бектеш Хајдари, Гостивар. (1922)

Лична карта рег. бр. 3303, серија бр. 0292297 издадена од СВР — Штип на име Рамизе Јусуфова Шакирска, ул. „Г. Сланко“ бр. 21, Штип. (1924)

Лична карта рег. бр. 5815, серија бр. 0112078 издадена од СВР — Битола на име Иван Костадинов Николоски, с. Добрушево, Битолско. (1925)

Лична карта рег. бр. 1441, серија бр. 0446432 издадена од СВР — Тополчани на име Томе Стојков Николоски, с. Подмол, Битолско. (1926)

Лична карта рег. бр. 36329, серија бр. 0107311 издадена од СВР — Битола на име Рајна Разиноска, ул. „11 октомври“ бр. 238, Прилеп. (1927)

Лична карта рег. бр. 1024, серија бр. 0465936 издадена од СВР — Орашец на име Круме Славко Јаневски, с. Алекинци, Кумановско. (1928)

Лична карта рег. бр. 10973, серија бр. 0550881 издадена од СВР — Куманово на име Миливоја Димитар Стоилковски, с. Ст. Бара, Кумановско.

Лична карта рег. бр. 345, серија бр. 0207355 издадена од СВР — Кратово на име Горѓи Трајко Нешевски, Кратово. (1930)

Лична карта рег. бр. 23979, серија бр. 0736165 издадена од СВР — Охрид на име Вукосава Здраве Алексоска, с. Сланско, Кичево. (1931)

Лична карта рег. бр. 49, серија бр. 0366059 издадена од СВР — Градско на име Борис Трајко Коцев, с. Нгаевци, Титов Велес. (1932)

Лична карта рег. бр. 8481, серија бр. 0704991 издадена од СВР — Тетово на име Зуларија Јусуфа Јусуфи, с. Сенце, Тетовско. (1933)

Лична карта рег. бр. 38690, серија бр. 0693955 издадена од СВР — Гостивар на име Рамиз Асан Емрули, с. Форино, Гостиварско. (1934)

Лична карта рег. бр. 24948, серија бр. 0721758 издадена од СВР — Гостивар на име Мерсел Алил Амети, с. Чеграње, Гостиварско. (1935)

- Лична карта рег. бр. 723, серија бр. 0644533 издадена од СВР — Куманово на име Ангел Димитриев Насев, с. Липов Дол, Штипско. (1936)
- Лична карта рег. бр. 2971, серија бр. 0157498 издадена од СВР — Делчево на име Лена Димитар Мазновска, с. Берово, Штипско. (1937)
- Лична карта рег. бр. 11674, серија бр. 0483646 издадена од СВР — Струмица на име Омер Ибраимов Салиов, с. Тополница, Радовиш. (1938)
- Лична карта рег. бр. 9229, серија бр. 0550275 издадена од СВР — Куманово на име Донча Горѓиев Стојковски, с. Жељувино, Кумановско. (1939)
- Лична карта рег. бр. 15775, серија бр. 0196689 издадена од СВР — Прилеп на име Митре Димески, Прилеп. (1940)
- Лична карта рег. бр. 2927, серија бр. 0635437 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Лазаревски Трајков Ѓорѓи, с. Ранковци, Кр. Паланка. (1941)
- Лична карта рег. бр. 11739, серија бр. 0352249 издадена од СВР — Титов Велес на име Стеван Диме Видовски, с. Попадија, Титоввелешко. (1942)
- Лична карта рег. бр. 5088, серија бр. 0785860 издадена од СВР — Тетово на име Борислав Апостол Трпески, ул. „ЈНА“ бр. 22, Тетово. (1943)
- Лична карта рег. бр. 90, серија бр. 0270700 издадена од СВР — Саракино на име Пајазит Ајрула Таири, с. Чифлик, Тетовско. (1944)
- Лична карта рег. бр. 1842, серија бр. 0767237 издадена од СВР — Ст. Нагоричане на име Александар Јованов Трајковски, с. Стрезовце, Кумановско. (1945)
- Лична карта рег. бр. 26726, серија бр. 0220911 издадена од СВР — Охрид на име Диме Апостол Милоски, с. Вранештица, Кичево. (1946)
- Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0243115 издадена од СВР — Кичево на име Зеќир Мехмед Зеќири, с. Зајас, Кичево. (1947)
- Лична карта рег. бр. 19769, серија бр. 0735102 издадена од СВР — Кичево на име Риза Мехмедали Шерифоски, с. Стрелци, Кичево. (1948)
- Лична карта рег. бр. 1926, серија бр. 0746439 издадена од СВР — Кичево на име Адем Есат Алиоски, с. Србица, Кичево. (1949)
- Лична карта рег. бр. 778, издадена од СВР — Ресен на име Ашим Абдуловски, ул. „Наум Божиновски“ бр. 34, Ресен. (1950)
- Лична карта рег. бр. 2858, серија бр. 0169563 издадена од СВР — Жеровјане на име Рамис Раиф Сулејмани, с. Јеловјане, Тетовско. (2051)
- Лична карта рег. бр. 21057, серија бр. 0681095 издадена од СВР — Тетово на име Атанас Гогов Спировски, с. Раотинце, Тетовско. (2052)
- Лична карта рег. бр. 1034, серија бр. 0776544 издадена од СВР — Гостивар на име Игно Марко Ангелкоски, с. Д. Јеловце, Гостиварско. (2053)
- Лична карта рег. бр. 3817/57, серија бр. 1335736 издадена од СВР — Сараево на име Милица Ванчо (Богдановска) Горѓиевска, ул. „Партизанска“ бр. 20, Битола. (2054)
- Лична карта рег. бр. 14462, серија бр. 0009111 издадена од СВР — Битола на име Јованка Тодор Тодоровска, ул. „Ел. Караманди“ бр. 69, Битола. (2055)
- Лична карта рег. бр. 18788, серија бр. 0091053 издадена од СВР — Битола на име Демиша Ракип Ајрединовски, ул. „Охридска“ бр. 172, Битола. (2056)
- Лична карта рег. бр. 9492, серија бр. 0015423 издадена од СВР — Битола на име Славе Јанкула Каранфиловски, с. Г. Агларци, Битолско. (2057)
- Лична карта рег. бр. 41, серија бр. 0305242 издадена од СВР — Штип на име Драги Стојанов Стоилков, ул. „Ставро Стравров“ бр. 6, Неготино. (2058)
- Лична карта рег. бр. 26252, серија бр. 0723162 издадена од СВР — Гостивар на име Вангел Ф. Василески, с. Галате, Тетовско. (2059)
- Лична карта рег. бр. 8249, серија бр. 0127733 издадена од СВР — Берово на име Велика Спиرو Стојановска, с. Стамер, Штипско. (2060)
- Лична карта рег. бр. 6464, серија бр. 0547074 издадена од СВР — Куманово на име Петре Сарафимов Станишковски, с. Мургаш, Кумановско. (2061)
- Лична карта рег. бр. 1069, серија бр. 0465579 на име Миливоја Стојилка Мартиновиќ, с. Магленце, Кумановско. (2062)
- Лична карта рег. бр. 8250, серија бр. 0568647 издадена од СВР — Куманово на име Трајан Јакимов Петковски, с. Макреш, Кумановско. (2063)
- Лична карта рег. бр. 283, серија бр. 0062013 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Јордан Митев Стојановски, с. Габар, Кр. Паланка. (2064)
- Лична карта рег. бр. 921, серија бр. 0774931 издадена од СВР — Гостивар на име Јордан Ангелко Ангелкоски, с. Галате, Гостиварско. (2065)
- Лична карта рег. бр. 475, серија бр. 0164583 издадена од СВР — Дихово на име Барија Пајов Исовски, с. Лера, Битолско. (2066)
- Лична карта рег. бр. 5219, серија бр. 0185729 издадена од СВР — Прилеп на име Стојан Ѓорев Ѓудески, с. Кривогаштани, Битолско. (2067)
- Лична карта рег. бр. 1906, серија бр. 0771416 издадена од СВР — Охрид на име Софика Ѓорѓи Печкова, ул. „Гр. Прличев“ бр. 41, Охрид. (2068)
- Лична карта рег. бр. 2856, серија бр. 0280488 издадена од СВР — Ресен на име Лазар Боно Јамушевски, с. Јанковец, Ресенско. (2069)
- Лична карта рег. бр. 9428, серија бр. 0792972 издадена од СВР — Тетово на име Фаредин Речеп Цемаили, ул. „Проход Пчински“ бр. 51, Тетово. (2070)
- Лична карта рег. бр. 40245, серија бр. 0695496 издадена од СВР — Тетово на име Живко Миланов Илиевски, с. Раотинце, Тетовско. (2071)
- Лична карта рег. бр. 16175, серија бр. 0676757 издадена од СВР — Тетово на име Асан Аруна Рушити, с. Стримница, Тетовско. (2072)
- Лична карта рег. бр. 11594, серија бр. 0676436 издадена од СВР — Тетово на име Рустем Даути, с. Чифлик, Тетовско. (2073)
- Лична карта рег. бр. 12707, серија бр. 0672903 издадена од СВР — Тетово на име Мустаф Зибера Мустафи, с. Гургурница, Тетовско. (2074)
- Лична карта рег. бр. 15074, серија бр. 0676314 издадена од СВР — Тетово на име Амзи Ајета Кадри, с. Коп. Дол, Тетовско. (2075)
- Лична карта рег. бр. 1049, серија бр. 0170759 издадена од СВР — Саракино на име Ајредин Зулфи Целадини, с. Ларце, Тетовско. (2076)
- Лична карта рег. бр. 571, серија бр. 0660517 издадена од СВР — Тетово на име Заим М. Азири, с. Ларце, Тетовско. (2077)
- Лична карта рег. бр. 39991, серија бр. 0695241 издадена од СВР — Тетово на име Цемаил Ибраима Беќири, с. Челопек, Тетовско. (2078)
- Лична карта рег. бр. 594, серија бр. 0660555 издадена од СВР — Тетово на име Баки Мемета Амети, с. Капачин Дол, Тетовско. (2079)
- Лична карта рег. бр. 2641, серија бр. 0660864 издадена од СВР — Тетово на име Драго Ѓиљов Митрески, с. Жилче, Тетовско. (2080)
- Лична карта рег. бр. 21433, серија бр. 0682265 издадена од СВР — Тетово на име Весел Суљејманов Синани, с. Нераште, Тетовско. (2081)
- Лична карта рег. бр. 10917, серија бр. 0707427 издадена од СВР — Тетово на име Незир Веби Неџири, с. Четране, Гостиварско. (2082)
- Лична карта рег. бр. 5792, серија бр. 0178108 издадена од СВР — Гостивар на име Масар Хусеин Хусеини, с. Д. Бањица, Гостиварско. (2083)
- Лична карта рег. бр. 23775, серија бр. 0121863 издадена од СВР — Битола на име Бејдула Бајрам Даутовски, ул. „Босна“ бр. 27, Битола. (2084)
- Лична карта рег. бр. 96, серија бр. 0125106 издадена од СВР — Битола на име Германија Никола (Ушлинова) Лазаревска, ул. „М. Т. Живковиќ“ бр. 2, Битола. (2085)
- Лична карта рег. бр. 5691, серија бр. 0110977 издадена од СВР — Битола на име Тодор Стеванов Кузевски, с. Беранци, Битолско. (2086)



Лична карта рег. бр. 8719, серија бр. 0332329 издадена од СВР — Титов Велес на име Никола Василев Галкинов, ул. „Благој Нечев“ бр. 8, Т. Велес. (2087)

Лична карта рег. бр. 16064, серија бр. 0505479 издадена од СВР — Кавадарци на име Ленча Илова Салунијева, с. Ваташа, Кавадарци. (2088)

Лична карта рег. бр. 18587, серија бр. 0507163 издадена од СВР — Кавадарци на име Живко Глигоров Ризов, с. Ваташа, Кавадарци. (2089)

Лична карта рег. бр. 10354, серија бр. 0497150 издадена од СВР — Кавадарци на име Милица Атанас (Велкова) Димитријева, Кавадарци, (2090)

Лична карта рег. бр. 223, серија бр. 0491027 издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Јованов Јанчов, Кавадарци. (2091)

Лична карта рег. бр. 14317, серија бр. 0503224 издадена од СВР — Кавадарци на име Митре Јанчев Стојков, Кавадарци. (2092)

Лична карта рег. бр. 7593/ш, серија бр. 0297066 издадена од СВР — Штип на име Савка Петар Ристова, Пробиштип, Кочанско. (2093)

Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0641207 издадена од СВР — Куманово на име Златко Стојан Илиевски, с. Страцин, Кумановско. (2094)

Лична карта рег. бр. 26241, серија бр. 0220425 издадена од СВР — Охрид на име Шукри Исеин Иљазоски, с. Трапчин Дол, Кичево. (2095)

Лична карта рег. бр. 7500, серија бр. 0752021 издадена од СВР — Кичево на име Санда Талева (Србиноска) Станкоска, ул. „29 ноември“ бр. 27, Кичево. (2096)

Лична карта рег. бр. 896, серија бр. 0140606 издадена од СВР — Дебар на име Рушит Шаин Рушитоски, с. Житинани, Дебарско. (2097)

Лична карта рег. бр. 16144, серија бр. 0129845 издадена од СВР — Дебар на име Калаш Садик Лела, с. Коњаре, Дебарско. (2098)

Лична карта рег. бр. 23768, серија бр. 0177796 издадена од СВР — Охрид на име Мефаил Абдула Дестаноски, с. Новак, Дебарско. (2099)

Лична карта рег. бр. 23290, серија бр. 0177319 издадена од СВР — Охрид на име Бејтуле Изет Пекмези, ул. „Братство Единство“ бр. 3, Дебар. (2100)

Лична карта рег. бр. 3590, серија бр. 0108300 издадена од СВР — Дебар на име Цеврија Игче (Абдуши) Добрава, ул. „Дилавер Села“ 28, Дебар. (2101)

Лична карта рег. бр. 21690, серија бр. 0133718 издадена од СВР — Охрид на име Абдураман Ајдар Мемедовски, с. Г. Папраник, Дебар. (2102)

Лична карта рег. бр. 2723, серија бр. 0106733 издадена од СВР — Дебар на име Мало Фета Зенгоски, с. Г. Папраник, Дебар. (2103)

Лична карта рег. бр. 41, серија бр. 0139751 издадена од СВР — Дебар на име Асан Бастриа Лимани, с. Отишани, Дебарско. (2104)

Лична карта рег. бр. 22340, серија бр. 0134369 издадена од СВР — Охрид на име Рефик Рифат Уштеленца, ул. „Давид Уштеленца“ бр. 12, Дебар. (2105)

Лична карта рег. бр. 2508, серија бр. 0157034 издадена од СВР — Делчево на име Станко Никола Горгиев, с. Саса, Делчево. (2106)

Лична карта рег. бр. 5944, серија бр. 0186454 издадена од СВР — Прилеп на име Шабан Џабиров Турески, с. Пресил, Битолско. (2107)

Лична карта рег. бр. 17691, серија бр. 0734123 издадена од СВР — Кичево на име Дафинче Мито Димитријоски, с. Доброноец, Кичевско. (2108)

Лична карта рег. бр. 800, серија бр. 0241809 издадена од СВР — Македонски Брод на име Благоја Спасески, с. Битово, Кичевско. (2109)

Лична карта рег. бр. 19534, серија бр. 0733467 издадена од СВР — Кичево на име Југослав Симјаноски, с. Дол. Манастирец, Кичево. (2110)

Лична карта рег. бр. 5828, серија бр. 0171340 издадена од СВР — Тетово на име Мецит Малик Исмаили, с. Г. Речица, Тетовско. (2111)

Лична карта рег. бр. 19901, серија бр. 0680575 издадена од СВР — Тетово на име Душан Билбилов Богданоски, с. Вратница, Тетовско. (2112)

Лична карта рег. бр. 3930, серија бр. 0700440 издадена од СВР — Гостивар на име Шефкет Шаип Селмани, с. Речане, Гостиварско. (2113)

Лична карта рег. бр. 913, серија бр. 0101619 издадена од СВР — Гостивар на име Шабан Рихан Мемеди, Гостивар. (2114)

Лична карта рег. бр. 3474, серија бр. 0172970 издадена од СВР — Гостивар на име Петре Панчоко Петрески, с. Беловиште, Гостиварско. (2115)

Лична карта рег. бр. 1373, серија бр. 0054084 издадена од СВР — Берово на име Димитар Ефтим Зарбовски, с. Блатец, Кочанско. (2116)

Лична карта рег. бр. 619, серија бр. 0321329 издадена од СВР — Винаца на име Фејзи Камилев Мемедов, ул. „Иво Рибар“ бр. 21, с. Винаца, Кочанско. (2117)

Лична карта рег. бр. 6006, серија бр. 0762607 издадена од СВР — Кочани на име Василка Димитрова Лазарова, ул. „Љ. Сантов“ бр. 64, Кочани. (2118)

Лична карта рег. бр. 867, серија бр. 0303873 издадена од СВР — Струмица на име Томе Павло Кујумчиев, ул. „Ванчо Пркев“ бр. 22, Струмица. (2119)

Лична карта рег. бр. 1388, серија бр. 0453898 издадена од СВР — Струмица на име Мите Стојан Митов, ул. „Дунавска“ бр. 17, Струмица. (2120)

Лична карта рег. бр. 869, серија бр. 0148540 на име Димитар Илиев Стојанов, с. Ново Село, Струмица. (2121)

Лична карта рег. бр. 26, серија бр. 0180536 издадена од СВР — Прилеп на име Милан Трајанов Цветковски, с. Бонче, Битолско. (2122)

Лична карта рег. бр. 17569, серија бр. 0355987 издадена од СВР — Титов Велес на име Демир Узеириов Идризов, ул. „Гор. Димитров“ бр. 28, Титов Велес. (2123)

Лична карта рег. бр. 11200, серија бр. 0170830 издадена од СВР — Саракино на име Јусуф Ејупа Рушити, с. Стримница, Тетовско. (2124)

Лична карта рег. бр. 54243, серија бр. 0039403 издадена од СВР — Скопје на име Шефкет Кадри Исмаил, с. Јеловјане, Тетовско. (2125)

Лична карта рег. бр. 09090, серија бр. 0694346 издадена од СВР — Тетово на име Седбер Ракипи, с. Рогле, Тетовско. (2126)

Лична карта рег. бр. 30978, серија бр. 0791931 издадена од СВР — Тетово на име Тефик Ракипа Ракипи, с. Рогле, Тетовско. (2127)

Лична карта рег. бр. 15545, серија бр. 0676993 издадена од СВР — Тетово на име Цветко Стојков Савевски, с. Вратница, Тетовско. (2128)

Лична карта рег. бр. 1064, серија бр. 0170774 издадена од СВР — Тетово на име Фета Сабри Асани, с. Седларево, Тетовско. (2129)

Лична карта рег. бр. 10145, серија бр. 0386755 издадена од СВР — Кочани на име Витон Царев Георгиев, ул. „М. Тито“ бр. 89, с. Винаца, Кочани. (2130)

Лична карта рег. бр. 1149, серија бр. 0135340 издадена од СВР — Тополчани на име Левко Сиљаноски, с. Лознани, Битолско. (2131)

Лична карта рег. бр. 1478, серија бр. 0179636 издадена од СВР — Струга на име Љубица Николоска, с. Брчево, Струга. (2132)

Лична карта рег. бр. 411, серија бр. 0140121 издадена од СВР — Дебар на име Емрула Шази-ман Блата, ул. „Давид Уштеленца“ бр. 11, Дебар. (2133)

Лична карта рег. бр. 12730, серија бр. 0117440 издадена од СВР — Дебар на име Марем Нуредин Куртов, с. Новак, Дебар. (2134)

Лична карта рег. бр. 208224, серија бр. 0032484 издадена од СВР — Охрид на име Душан Колев Петревски, с. Дрмени, Ресен. (2135)

## КОНКУРСИ

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НАУМ ОХРИДСКИ“, с. ПЕШТАНИ, ОХРИДСКО

распишува

### ПРОДОЛЖИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места за наставен персонал за учебната 1964/65 година

- |                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Наставник по математика — физика                                 | 1 |
| 2. Наставник по биологија-хемија                                    | 1 |
| 3. Наставник по историја-географија                                 | 1 |
| 4. Наставник по српскохрватски јазик со дополнување по друг предмет | 1 |

УСЛОВИ: Кандидатите под точка 1—4 треба да имаат завршена ВПШ соодветна група.

Бесплатен стан и огрев обезбеден.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: На кандидатите примени по овој конкурс им следува и посебен додаток и тоа: под точка 1 од 10.000—12.000 динари, под точка 2, 3 и 4 од 5—7.000 динари месечно за времето додека трае наставата.

Кандидатите треба да поднесат до училишниот одбор молба таксирана со 50 динари таксена марка, решение за основната и полагајната плата, оценувачки лист за последните 2 учебни години и согласност од училиштето во кое е запослен за право на конкурс, а за почетници сите документи по чл. 31 од ЗЈС.

Молби со некомплетирани документи нема да се земаат во обзир.

Конкурсот трае до 30. IX. 1964 година. (1240)

На основа член 33 од Законот за јавните службеници на Југославија, Републичкиот секретаријат за информации на Македонија

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ I врста — Шеф на Општиот одсек на Секретаријатот

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршено факултетско образование и најмалку 3 години работен

стаж во администрацијата, новинарството или во просветна струка.

Рок за поднесување пријави е 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1243)

На основа член 37 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Републичкиот завод за физичка култура

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место:  
1. Референт за објекти и терени.

Услови: Кандидатите треба да имаат завршен технички факултет — архитектонски одсек или прв степен на истиот факултет и познавања од областа на физичката култура стекната преку работа во соодветни организации.

Молбите се примаат до 30 септември 1964 година во Заводот. (1242)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар специјалист — педијатар — 2 (два)

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и положен специјалистички испит по педијатрија.

Рокот за поднесување на пријави е 15 дена од објавувањето на конкурсот. Доколку местата не се пополнат до предвидениот рок, конкурсот останува отворен до нивното пополнување.

Кон пријавата кандидатите треба да достават: биографија, диплома, уверение за положен специјалистички испит, извод од службеничкиот лист за работниот стаж и согласност од органот, односно установата во која работат дека ќе можат да конкурираат, како и останатите документи предвидени со член 31 од ЗЈС. (1241)

## СОДРЖИНА

	Страна
176. Наредба за дополнување на Наредбата за одредување на одделни производи што се ставаат под контрола на цените во производството — — — — —	545
177. Решение за основање Центар за професионална рехабилитација за инвалидизирани лица — — — — —	545
178. Објава за одржување избори во Изборната единица Теарце II — — — — —	545